

**Формулар за доставување на коментари и сугестии за проектот  
“Прилагодување на понудата и услугите во дестинацијата Скопје, Куманово и  
околината (регион Стара скопска чаршија) за услужување на идентификуваните  
пазарни сегменти со висок потенцијал”**

АРКА ДООЕЛ Скопје во рамките на „Проектот за локална и регионална конкурентност“ поддржан од страна на ЕУ, администриран од Светска Банка и спроведуван од Кабинет за Заменик Претседател на Владата задолжен за Економски Прашања - КЗПВЕП, проектна компонента „Инвестиции во туристичка инфраструктура и поврзувања во дестинациите“ изготви проект “Прилагодување на понудата и услугите во дестинацијата Скопје, Куманово и околината (регион Стара скопска чаршија) за услужување на идентификуваните пазарни сегменти со висок потенцијал”.

**Целта на проектот** е подобрување е на туристичкиот потенцијал на Хотел Арка преку подобрување на постојните сместувачки капацитети, амбиентално уредување на постоечка тераса и набавка на опрема за активен туризам.

АРКА ДООЕЛ Скопје во рамките на апликацијата, подготви **Список за проверка на План за управување со животната средина за проектот “Прилагодување на понудата и услугите во дестинацијата Скопје, Куманово и околината (регион Стара скопска чаршија) за услужување на идентификуваните пазарни сегменти со висок потенцијал”** со цел навремено да се идентификуваат и оценат потенцијалните влијанија врз животната средина од проектните активности. Планот содржи и мерки за спречување, минимизирање и ублажување на можните негативни влијанија од реализација на предвидените проектни активности.

**Електронската верзија од Планот за управување со животна средина за проектот е достапна на:**

Проектна канцеларија [www.lrcp.mk](http://www.lrcp.mk)

Агенција за промоција и поддршка на туризмот на РМ:  
[www.tourismmacedonia.gov.mk](http://www.tourismmacedonia.gov.mk)

**Печатена верзија од Планот за управување со животна средина е достапна на следните локации:**

1. Единица за спроведување на проектот (ЕСП)  
Проект за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)  
Адреса: Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 60/1, Скопје  
Телефон: 02 32 53 818  
Експерт за животна средина: Љубомир Петковски  
Е-маил: [ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk](mailto:ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk)
  
2. Хотел Арка  
Адреса: ул. Битпазарска 90/2 1000 Скопје  
Телефон: 070 345 700  
Одговорно лице: Андреј Џиковски  
Е-маил: [esmp@hotelarka.mk](mailto:esmp@hotelarka.mk)

Ве молиме доколку имате коментар/сугестија или дополнување на предложените мерки од Список за проверка на Планот за управување со животната средина доставете го до назначените одговорни лица од оваа листа во период од 14 дена по денот на објавување на Список за проверка на Планот за управување со животната средина

(дата на објава: \_\_\_\_\_).

Ве молиме Вашите коментари за подобрување на Список за проверка на Планот за управување со животната средина за проектот “Прилагодување на понудата и услугите во дестинацијата Скопје, Куманово и околината (регион Стара скопска чаршија) за услужување на идентификуваните пазарни сегменти со висок потенцијал” да ги доставите на наведените е-маил адреси или во Хотел Арка и/или Проектот за локална и регионална конкурентност.

Однапред Ви благодариме.

Референтен број: \_\_\_\_\_

(се потполнува од страна на проектот)

Име и презиме\*

Контакт информации\*

Е-пошта:

Телефон:

Коментар:

Потпис

Дата

\* Пополнување на полињата со лични податоци не е задолжително